



До: _____

Дата: 20.11.2018

Предмет: Барање за доставување на понуди за одржување на обуки на проектот „Ефективен механизам за граѓанско учество“ финансиран од Проектот на УСАИД за граѓанско учество

Почитувани,

Фондацијата за развој на локалната заедница Штип Ве поканува да доставите понуда за одржување на обука.

1) Понудата треба да биде составена во следниот формат со потпис и печат (Форматот во прилог):

Ред. Бр. No.	Опис на производ/ услуга Description of the product/ service	Количина	Единечна цена со ДДВ Unit price with VAT	Единечна цена без ДДВ Unit price without VAT
1	Полн пансион по лице, во еднокреветна соба (да вклучува еден безалкохол пијалок за време на ручекот и вечерата)			
2	Дополнителен ручек по лице (да вклучува еден безалкохол пијалок)			
3	Освежување за време на обуката и паузите (кафе, сок, вода) по лице			
4	Сала за одржување на обука (со опрема, платно за проекција, проектор, флип-чарт табла)			

- Во рамки на оваа активност ќе се одржат 4 обуки по 2 дена, со максимално 22 учесници по обука, односно 88 полни пансиони. Обуките ќе се одржат во периодот декември 2018 – февруари 2019 година и септември 2019 – февруари 2020. Набавувачот го задржува правото да одбере различни добавувачи за различни термини.
- Хотелот според категоризацијата треба да поседува најмалку 3 ѕвезди и да располага со најмалку 22 еднокреветни соби;
- Хотелот треба да има обезбеден паркинг за најмалку 10 возила, кој е вклучен во понудата;
- Цените да се дадени во денари и ДДВ да е исклучено во понудата;



(Проектите финансирани од Проектот на УСАИД за граѓанско учество се ослободени од сите давачки, даноци и такси, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност (ДДВ). Оттаму, единечните цени кои вклучуваат ДДВ нема да бидат прифатени.)

Понудите на операторите кои ги исполнуваат погоре наведените услови понатаму ќе бидат евалуирани од страна на комисијата за евалуација а најповолениот понудувач ќе биде избран според критериумот „најниска цена“.

2) Во прилог на понудата треба да се достави и следната придружна документација:

- Тековна состојба на добавувачот, не постара од една година.
- Потпишана изјава за непостоење на услови за исклучување на добавувач (дадена во прилог)

Документацијата која се поднесува во копија треба да е заверена од добавувачот со печат и потпис од одговорното лице, со назнака „Верно на оригиналот“.

Понудата се доставува во затворен коверт, по пошта, или на рака во архивата на Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, на ул. „Ванчо Прќе“ бр. 67/1, 2000 Штип, или на е-пошта zivanov@frlz.org.mk

На надворешната страна на ковертот наведете: „За тендер Реф. Бр. G-1500-18-216-2010-20“ и текстот „Да не се отвора пред сесијата за евалуација“.

Документите во понудата доставени по е-пошта треба да се скенирани и со печат и потпис од одговорното лице.

Понудата треба да се достави во рок од девет (9) дена од денот на прием на барањето, но не подоцна од 30.11.2018 година (петок), до 16:00 часот.

Со почит,
Зоран Иванов